

**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **4/2010**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија**

I.1.2) Адреса: **Орце Николов бр.138**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **www.jpssdp.gov.mk**

I.1.5) Лице за контакт: **Зоран Дамјанов** Адреса на е-пошта: **zoran.damjanov@jpssdp.gov.mk** Телефон/Факс: **3213776/02 3 225 094**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Домување, градежништво и транспорт

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Изработка на проектна документација за објект катна гаража 9.13 Голем ринг во Скопје

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.12**

Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Скопје

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Изработка на идеен проект, проект за подготвителни работи, основен и изведбен проект со сите фази за изградба на Катна гаража на Г.П 9.13 ГОЛЕМ РИНГ во Скопје, како и ревизија на проектната документација (која треба да ја изврши реномирано лиценцирано правно лице, избрано од страна на Извршителот во согласност со Нарачателот).

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

120 денови

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Меѓународна објава: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Економски најповолна понуда**

Елементи	Бодови
Квалитет	55
Цена	45

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Не**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **23.06.2010**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **5**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **ДПТУ „Иванов Инженеринг“ Сашко Иванов ДООЕЛ**

Адреса на носителот на набавката: **ул. „Борис Кидрич“ бр. 12/16**

Град или населено место: **Битола** Држава: **МКД**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **6040000 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **7127200 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **09.07.2010**